

Ја ценам храброста на оние кои сакаат да се реши проблемот на Косово, но тој треба да се реши по принципиелен пат за сите на Балканот и во светот. Не може за еден да има ексклузивно право - право на референдум, а на другите тоа право да им се скратува, да се блокираат. Од една страна поддржуваат мултинационални здруженија, а од друга, пак, прават етнички држави. Јас не знам која е целта за Косово, дали да се припои кон Албанија, но тоа ќе отвори проблеми и на други простори. Кога некому му се дава привилегија, таа треба да им се даде на сите", вели Лидија Демниева, Македонка која живее во Република Србија.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Веќе четири години Здружението на Македонците во Белград "Кочо Рацин" традиционално организира македонски вечери на кои доаѓаат нашинците од Република Србија, при што преку игра и песна продолжуваат да ја негуваат македонската култура. Тоа е единствена можност толку многу Македонци да се видат на едно место. Така било и на "Македонската вечер" која во ноември минатата година се одржала во хотелот "Мажестик". Македонците дошле од речиси цела Србија и тоа досега, како што потенцира претседателката на Здружението, Лидија Демниева, не се случило. Имало Македонци од Пожаревац, Соко Бања, Врњачка Бања, Владичин Хан, Врање, Лазаревац, Младеновац, Обреновиќ...

Според кажувањата на Демниева, гостите биле добро расположени, а се чувствувало дека играат и пеат со душа и од срце. На оваа вечер присуствувале и истакнати личности од македонскиот

МАКЕДОНИЈА ДА ПОКАЖЕ ПОГОЛЕМ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА



ЕДНАКВА ПРИ ЗА СИТЕ НА

и од српскиот политички живот. Од Македонија Здружението било почестено со присуството на заменик-министерот за надворешни работи, Зоран Петров, ополномоштениот министер в.д. амбасадорот во Србија, Кире Илиевски, кој наскоро треба да замине во Брисел и многу други истакнати личности. Од српскиот политички живот гости на "Македонската вечер" биле претставници од тамошното Министерство за национални малцинства и од тамошните политички институции. Здружението добило пораки и од српскиот министер за надворешни работи, но и од претседателот на СМК, Тодор Петров. Гостите ги забавувал ансамблот на Стефче Стојковски.

Претходно, претседателката на Здружението, Демниева била гостинка на најгледаната емисија "Жикина шареница", која се емитува на првиот канал на Телевизија Белград.



ЛЕБ И СОЛ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ

ИНТЕРЕС ЗА РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА



ГОСТИ НА ВЕЧЕРТА БЕА ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНСКИОТ, НО И ОД СРПСКИОТ ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ

НЕДОСТАТОК НА ФИНАНСИИ

Демниева уште еднаш го потенцира проблемот со немањето простории за нивното Здружение. Иако ова прашање го поставила многу пати досега, а побарала и помош од српските, но и од македонските надлежни органи, до денес проблемот не е решен. Всушност, на тој начин е оневозможено неговото функционирање.

"Можеби на Србија не ѝ е во интерес да се грижи за развојот на македонската култура, но на Македонија би требало

воспоставиле коректен однос, и таман што очекувале работите да тргнат кон подобро, сега жалат за тоа што Илиевски во март-април ќе треба да замине на ново работно место во Брисел. Всушност, му посакуваат среќа на новото работно место, но проблемот е во тоа што сега ќе треба да го чекаат новиот амбасадор.

КОСОВСКОТО ПРАШАЊЕ

Кога станува збор за спорот кој Македонската православна црква го има



МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ ГИ ОБЕДИНИ МАКЕДОНЦИТЕ

и други прашања. Што се случува со другите нации на Балканот. Тоа треба да се реши за сите и за македонското малцинство кое, исто така, е осакатено. Треба да се види како се дефинирани многу граници, на пример, Македонија граничи сама со себе, со Македонците. Дали со Косово се отвора Пандорината кутија? Можеби, но не смеат да се носат едностранни одлуки, зашто во таков случај имаме конфликт. Ги разбираам Албанците, но и тие треба да го разберат статусот на Србија. Не е лесно некој да се откаже од сопствената територија. И Македонците живеат раселени според некои договори кои други ги правеле во нивно име. Но, ако некому му дадеш права, тоа треба да им го дадеш и на другите. И Србите имаат дел во Босна... Ја ценам храброста на оние кои сакаат да се реши проблемот на Косово, но тој треба да се реши по принципиелен пат за сите на Балканот и во светот. Не може за еден да има ексклузивно право - право на референдум, а на другите тоа право да им го скратуваш, да ги блокираш. Од една страна поддржуваат мултинационални здруженија, а од друга, пак, прават етнички држави. Јас не знам која е целта за Косово, дали да се припои кон Албанија, но тоа ќе отвори проблеми и на други простори. Кога некому му се дава привилегија, таа треба да им се даде на сите. Јас сум за еднаква принципиелност на Балканот за сите. Ако има меѓународно право или норма тие треба да се применат за сите национални малцинства. Но, Балканот отсекогаш бил во интерес на други држави, а ние сме жртва на тие интереси и на тоа како тие ќе се договараат. Ние фактички ќе живеаме таму каде што ќе ни кажат. Доколку по неколку години нивните интереси се зголемат, повторно ќе бидеме доведени во конфликт. Во идејата на големите сили за создавање нов пазар ние сме жртва. Во секој случај не сакам воено решение и доста ми е од стресови", коментира Лидија Демниева, Македонка која живее во Република Србија.

ПРИНЦИПИЕЛНОСТ НА БАЛКАНОТ

тоа да ѝ биде во интерес. Инаку, не само 'Кочо Рацин', туку и функционирањето на Заедницата на Македонците во Србија е блокирано поради недостаток или од злоупотреба при распределбата на финансиските средства. Всушност, со парите раководи Националниот совет. Во Хрватска тоа прашање е решено на поинаков начин. Парите кои ги добива Советот ги дава на Заедницата на Македонците, која потоа ги распоредува по здруженијата, кои функционираат во рамките на Заедницата. Иако, многу пати досега реагиравме, аплициравме со проекти за да добиеме средства, на пример, во Белград да го претставиме градот Велес како град на културата, децата на членовите на нашето Здружение да ја посетат Македонија, сепак од тоа нема ништо. Напротив, се случуваше да ни ги преземат програмите и проектите", вели Демниева.

Во однос на соработката со в.д. амбасадорот на Република Македонија во Србија, Кире Илиевски, таа посочува дека

со Српската, таа коментира дека српските владици имаат свој интерес.

"Србите немаат проблем. Прашањето е колку ние сме освестени. Тие во догледно време нема да се согласат со нашата автокефалност. Нивниот интерес е во проширувањето на кругот - СПЦ да има дејство надвор од Република Србија", потенцира Демниева.

Но, за она за што сите сме загрижени, а особено луѓето кои живеат во Република Србија - решавањето на конечниот статус на Косово и реперкусиите кои од тоа можат да произлезат, Демниева посочува:

"Се надевам дека конфликтот ќе биде надминат, иако нема да биде лесно. Ние сме исплашени, од една страна се одзема дел од Србија, тоа е факт. Од друга страна, пак, тоа отвора проблем на Балканот и во светот зашто ниедно национално прашање не е решено така како што треба. Многу пати досега се гинело, но ако не се најде некое подобро решение, повторно ќе се гине. Се отвораат